

**Известување за концентрација со која Мавасон Лимитед (Mavason Limited) со седиште на ул. 2 Продромоу и Димитракополоу, 5ти спрат 1090 Никозија, Република Кипар стекнува директна и самостојна контрола над Р2Г Полска Сп. з.о.о. (R2G Polska Sp. z o.o.) со регистрирано седиште на Франчиска Климчака 1, 02-797 Варшава, Полска (предмет бр. 08-91/2020)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 09.10.2020 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Мавасон Лимитед (Mavason Limited) со седиште на ул. 2 Продромоу и Димитракополоу, 5ти спрат 1090 Никозија, Република Кипар стекнува директна и самостојна контрола над Р2Г Полска Сп. з.о.о. (R2G Polska Sp. z o.o.) со регистрирано седиште на Франчиска Климчака 1, 02-797 Варшава, Полска.

Мавасон Лимитед е холдинг друштво кое припаѓа на Абрис Групата. Абрис Групата е составена од приватни инвестициски фондови (equity funds) и портфолио друштва активни во разни сектори. Абрис Групата е присутна на пазарот во Република Северна Македонија директно преку друштвото ГРИНТЕХ МК ДОО Скопје со регистрирано седиште на ул. 852 бр. 62, Гази Баба, Скопје и регистрирана приоретна дејност обновување на посебно издвоени материјали и индиректно преку продажби од страна на нејзини друштва со седишта надвор од државата.

Р2Г Полска Сп. з о.о. обезбедува услуги на организирање на транспорт на пратки (consignments) испратени од Р2Г клиенти потрошувачи и претприемачи преку превозници кои соработуваат со Р2Г (вклучувајќи оператори на пошта, даватели на курирски услуги и оператори на места за испорака), преку интернет страници. Во Република Северна Македонија Р2Г Полска Сп. з о.о. не е воопшто присутен.

Подносителот смета дека релевантниот пазар на стоки може да се дефинира како пазар за обезбедување на услуги на посредување при организирање на транспорт на курирски, експрес и пакет (СЕР) пратки. Што се однесува до релевантниот географски пазар подносителот предлага да се дефинира како територијата на Република Северна Македонија.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.*

14.10.2020 година  
Скопје